



21 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 12

---

Број 12 Година XVI



---

СКОПЈЕ, јуни 2022



21 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 12

---

Врз основа на член 50 а во врска со член 8 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), согласно со член 55, став 2, алинеја 8 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

### РЕШЕНИЕ

**за објавување на Решение за утврдување на престанок на мандатот на директор на основно општинско училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош – Скопје**

1. Се објавува Решението за утврдување на престанок на мандатот на директор на основното општинско училиште „Аврам Писевски“-Општина Карпош, Скопје бр.11-5184/1 од 21.06.2022 година, донесено од Градоначалникот на Општина Карпош.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-5236/1  
Датум: 21.06.2022 година  
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски, с.р.



21 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 12

---

Број: 11 -5184/1  
Датум: 21.06.2022 година  
Скопје

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02 ), а во согласност со член 118, став 4 и став 5 од Закон за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/20 и бр.229/20), Градоначалникот на Општина Карпош го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

**за утврдување на престанок на мандатот на вршител на должноста на директор на основно општинско училиште „Аврам Писевски“ – Општина Карпош – Скопје**

1. Со ова решение се утврдува престанок на мандатот на вршител на должноста на директор на **КРИСТИНА АНДРИЌ СТОЈАНОВСКА**, на основно општинско училиште „Аврам Писевски“, с. Бардовци, Општина Карпош – Скопје, поради избор на директор во општинското основно училиште „Аврам Писевски“ Општина Карпош, Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРАВНА ПОУКА:** Незадоволната страна има право на жалба против ова решение во рок од 8 дена од денот на приемот на истото, до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка на работен однос во втор степен.

**ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ**  
Стевчо Јакимовски, с.р.

Доставено до

- Именуваната,
- Одделение за образование
- ООУ Аврам Писевски и
- Архивата



21 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 12

---

Врз основа на член 50 а во врска со член 8 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), во согласност со член 55, став 2, алинеја 8 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за избор на директор во општинското основно училиште „Аврам Писевски“ Општина Карпош, Скопје

1. Се објавува Решението за избор на директор во општинското основно училиште „Аврам Писевски“ Општина Карпош, Скопје бр.11-5184/2 од 21.06.2022 година, донесено од Градоначалникот на Општина Карпош.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-5236/2  
Датум: 21.06.2022 година  
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски, с.р.



21 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 12

---

Број: 11 -5184/2  
Датум: 21.06.2022 година  
Скопје

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02 ), врз основа на член 115, а во врска со член 109 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 229/20), Градоначалникот на Општина Карпош го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

за избор на директор во општинското основно училиште „Аврам Писевски“ Општина Карпош,  
Скопје

1. Со ова Решение лицето **КРИСТИНА АНДРИЌ СТОЈАНОВСКА** од Скопје – дипломиран педагог VII-1 степен, **СЕ ИЗБИРА** за директор на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, с. Бардовци, Општина Карпош - Скопје, со мандат од 4 (четири) години, сметано од 29. 06.2022 година.
2. Бруто износот на плата на директорот на ООУ „Аврам Писевски“, с. Бардовци, Општина Карпош - Скопје ќе биде утврден со посебно решение донесено од страна на училиштето, согласно позитивните законски прописи.
3. По истекот на мандатот, именуваната од точка 1 на ова решение, има право да се врати на работа во училиштето каде работела пред да биде избрана за директор во рок од 15 (петнаесет) дена по престанокот на мандатот на функцијата директор.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

### ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Вршителот на должноста директор на ООУ „Аврам Писевски“, с. Бардовци, Општина Карпош Скопје до Градоначалникот на Општина Карпош на ден 03.05.2022 година доставил Барање согласност за отпочнување постапка за избор на директор бр.02-98, по што на ден 13.05.2022 година



21 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 12

---

Градоначалникот на Општина Карпош донел Одлука за објавување оглас за избор на директор на ООУ „Аврам Писевски“, с. Бардовци, “ бр.11-3839/2.

ООУ „Аврам Писевски“, с.Бардовци “, на 19.05.2022 година објави јавен оглас за избор на директор во ООУ „Аврам Писевски“, с. Бардовци, Општина Карпош - Скопје во дневите весници „Нова Македонија“, „Вечер“ и „Коха“.

На 01.06.2022 година Училишниот одбор на ООУ „Аврам Писевски“, с. Бардовци, донел Одлука за формирање Комисија за разгледување документи на кандидати кои аплицираат за директор во ООУ „Аврам Писевски“, с. Бардовци - Скопје по објавен јавен оглас и Одлука за распишување јавен оглас за избор на директор на ООУ „Аврам Писевски“, с. Бардовци - Скопје бр.02-111/1.

Комисијата за разгледување документи на кандидати кои аплицираат за директор во ООУ „Аврам Писевски“, с. Бардовци, - Скопје по објавен оглас, на 02.06.2022 година одржала седница и усвоила Записник бр.02-128, на кој е констатирано дека по јавниот оглас е пријавен еден кандидат и дека по разгледување на документите кандидатот Кристина Андриќ Стојановска ги исполнува критериумите и условите според јавниот оглас за избор на директор.

Училишниот одбор на ООУ „Аврам Писевски“, с. Бардовци, на 16.06.2022 година одржал седница на која присуствувал и советникот од Бирото за развој на образование Софка Коцева и на истата седница било извршено интервју со единствениот кандидат за директор Кристина Андриќ Стојановска бр.02-158.

На 16.06.2022 година Училишниот одбор на ООУ „Аврам Писевски“, с. Бардовци одржал седница и донел Одлука за предлагање кандидат за избор на директор во ООУ „Аврам Писевски“, с. Бардовци, Скопје бр. 02-159 со која одлука го предлага кандидатот Кристина Андриќ Стојановска за директор на ООУ „Аврам Писевски“, с. Бардовци со мандат од 4 години, по што на 20.06.2022 година до Градоначалникот на Општина Карпош ја доставил Одлуката за предлагање кандидат со допис бр.02-164.

Врз основа на гореизнесеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.



21 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 12

---

**ПРАВНА ПОУКА:** Незадоволниот кандидат во рок од 15 дена од приемот на решението има право на жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Доставено до

- Именуваната,
- Одделение за образование
- ООУ ” Аврам Писевски” и
- Архивата

**ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ  
Стевчо Јакимовски, с.р.**



21 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 12

---

## СОДРЖИНА

1. Решение за утврдување на престанок на мандатот на директор на основното општинско училиште „Аврам Писевски“ – Општина Карпош – Скопје, со Решение за објавување и
2. Решение за избор на директор во основното општинско училиште „Аврам Писевски“ – Општина Карпош, Скопје, со Решение за објавување.

Издавач: Општина Карпош  
Уредува: Сектор за правни работи  
Адреса: ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2





21 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 12

---

25 примероци

Тираж: